



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Отглас по тарифата. — Текува сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1632-Т-220, за отглас 1932-Т-221.

Среда, 14 април 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 16

ГОД. X

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1954 година изнесува 1800.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

182.

Врз основа на чл. 79 точ. 7 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Народните републики можат, без обзир на важечките сојузни прописи споменати во чл. 2 од оваа уредба, да донесуваат свои прописи за организацијата на здравствените установи.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на прописите што народната република ги донела во смисла на чл. 1 од оваа уредба, престануваат да важат соодветните сојузни прописи на територијата на таа народна република, и тоа:

- 1) Општите напастствија за организација на службата за заштита и издигање на народното здравје („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/43).
- 2) Правилникот за оснивање, организација и работење на секторските амбуланти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16 и 48/49).
- 3) Правилникот за оснивање, организација и работење на природните лекувалишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/49).
- 4) Правилникот за оснивање, организација и работење на здравствените станици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/49).
- 5) Правилникот за оснивање, организација и работење на антипелеркулозните диспанзери („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/49).
- 6) Правилникот за оснивање, организација и работење на амбулантите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/49).
- 7) Правилникот за оснивање, организација и работење на поликлиниките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 81/49).
- 8) Правилникот за оснивање, организација и работење на диспанзери за жени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 96 и 101/49).
- 9) Правилникот за оснивање, организација и работење на родилиштата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 108/49).
- 10) Правилникот за оснивање, организација и работење на детските диспанзери („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 88/49).
- 11) Правилникот за оснивање, организација и работа на апотеките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 109/49).

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 128
6 април 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

183.

Врз основа на точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Членот 15 од Уредбата за звањата и платите на персоналот во здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) се менува и гласи:

„На наставниот персонал на виши медицински школи и на медицинските факултети што работи и во здравствени установи, му припаѓа, покрај основната и дополнителната плата и функционалниот додаток по прописите за платите во просветно-научната служба, хонорар што ќе го определи здравствената установа со правилникот за платите.“

Член 2

Хонорарот од претходниот член ќе се исплатува од 1 март 1954 година.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 129
6 април 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

184.

Врз основа на точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО ПОСЛУВАЊЕ

Член 1

Во Уредбата за надворешно-трговското пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) членот 42 се менува и гласи:

„Стопанските организации што вршеле надворешно-трговски работи пред да влезе во сила оваа уредба, должни се најдоцна до 1 јуни 1954 година да поднесат до Управата за надворешна трговија пријава со сите пропишани документи за запишување во Надворешно-трговскиот регистар на стопанските организации. Стопанската организација што во овој срок не ќе поднесе пријава до Управата за надворешна трговија, го губи правото за вршење надворешно-трговски работи.“

Управата за надворешна трговија е должна најдоцна до 1 август 1954 година по пријавата на стопанската организација да изврши запишување во Надворешно-трговскиот регистар или да донесе решение со кое се одбива запишувањето ако стопанската организација не ги исполнува пропишаните услови.

Против решението од Управата за надворешна трговија со кое се одбива запишувањето во Надворешно-трговскиот регистар, може да се подаде жалбата по одредбите од чл. 5 ст. 3 од уредбата.

По жалбите од претходниот став сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство е должен да донесе решение најдоцна до 1 октомври 1954 година.

Сите надворешно-трговски работи што стопанските организации од ст. 1 ги склучиле до денот на донесувањето на решенијата од страна на Управата за надворешна трговија, со кои се одбива запишувањето во Надворешно-трговскиот регистар, можат да се довршат и по ова време.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. Бр. 130
6 април 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

185.

Врз основа на чл. 33 од Основниот закон за буџетите, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ КАПАЦИТЕТОТ НА ЛЕТУВАЛИШТАТА И ОДМОРАЛИШТАТА

1. Средствата предвидени во сојузниот буџет за проширување капацитетот на летувалиштата и одморалиштата (парт. 2—52), по одбитокот на исплатите на име регрес на угостителските претпријатија за услугите дадени на корисниците на годишниот одмор до 31 март 1954 година, ќе се употребат за унапредување туристичкото логорување (кемпинг), набавка шатори, подигање планински куќи, за адаптација и набавка на опрема на домовите на општествените организации предопределени за одмор на службениците, и за слични цели, како и за летување на децата од паднатите борци.

Овие средства не можат да се употребат за намалување цените на услугите во угостителските претпријатија.

2. Средствата од претходната точка се распределуваат со цел да се користат за целите наведени во таа точка на народните републики, и тоа:

	Динари
НР Србија — — — — —	200,000.000
НР Хрватска — — — — —	130,000.000
НР Словенија — — — — —	60,000.000
НР Босна и Херцеговина — — — — —	105,000.000
НР Македонија — — — — —	40,000.000
НР Црна Гора — — — — —	15,000.000

3. Средствата добивени за наведените цели натаму народните републики ќе ги распределат на следниве општествени организации:

- 1) туристичките сојузи,
- 2) планинарските сојузи,
- 3) феријалните сојузи,
- 4) главните одбори на сојузите на синдикатите,
- 5) сојузите на извидничките организации,
- 6) сојузите на борците,
- 7) на другите општествени организации што работат на унапредување туризмот

4. Средствата наведени во оваа одлука народните републики ќе им ги даваат на општествените организации од претходната точка во вид на инвестиционен кредит. За начинот на отплата на овие кредити ќе се донесат посебни прописи.

Амортизацијата за шатори, опрема и сл. набавени од наведените кредити ќе се врши со применување нормата на амортизацијата предвидена во точ. IV под бр. 92 од Времената одлука за стопите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) за специфичен инвентар на угостителството, со тоа што ќе се пресметува и уплатува само половина од таа норма.

Општествените организации и пред донесувањето на прописите за начинот на отплата на кредитите ќе склучуваат договори со органите што ќе ги определат за тоа извршните совети на народните републики. Врз основа на овие договори ќе им се исплатуваат инвестициони кредити по оваа одлука.

5. Средствата што ќе им се распределат во смисла на точ. 2 од оваа одлука народните републики ќе ги користат sukcesивно според фактичните потреби, во која цел тримесечно ќе ги испраќаат своите барања до сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет.

6. За извршување на оваа одлука ќе се прижи сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 131

8 април 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Подпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмазовиќ, с. р.

186.

Врз основа на точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОПИС НА ПАТНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Пописот на патните моторни возила и приколиците ќе се изврши на целата територија на Југославија до 30 април 1954 година. Пописот ќе се врши едновременно со техничкиот преглед на патните моторни возила и приколиците со цел на годишна заверка на сообраќајната дозвола, а според состојбата на денот на техничкиот преглед.

2. Пописот е задолжителен за сите патни моторни возила и приколиците на државните органи, установи, стопански, задружни и други општествени организации, како и на приватните правни и физички лица.

Пописот не е задолжителен за патните моторни возила и приколиците на Југословенската народна армија, на дипломатските претставништва и мисии.

3. Приготвувањето, организацијата и контролата на пописот на територијата на Југославија ќе ги раководи Сојузниот завод за статистика и евиденција во соработка со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, а на териториите на народните републики, на Автономната Покраина Војводина, на Автономната Косовско-метохиска Област, како и на подрачјето на околините (градовите, градските општини со одделни права) — заводите и уредите за статистика и евиденција, во соработка со надлежните органи за внатрешни работи.

4. Пописот непосредно ќе го извршат комисиите за технички преглед на патните моторни возила и приколиците определени со решение од надлежните

органи за внатрешни работи на народните одбори на околните (градовите, градските општини со одделни права).

5. Органите на управувањето односно сопствениците на патните моторни возила и приколицы кои според Правилникот за регистрирање на моторните возила и приколицы („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/52) се подложни на задолжителен технички преглед заради годишна заверка на сообраќајната дозвола, должни се за секое возило и приколица да ја пополнат пописницата по образецот ДМВ-1 и да ја предадат на комисијата за попис.

6. Органите на управувањето односно сопствениците на патните моторни возила и приколицы што ги регистрирале возилата до почетокот на пописот, или кои од кој и да е разлог не ќе ја извршат годишната заверка на сообраќајната дозвола до 30 април 1954 година, должни се да испратат до комисијата исполнета пописница по образецот ДМВ-1 најдоцна до 8 мај 1954 година.

7. Во пописницата мораат да се дадат потполни и точни податоци.

8. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска, задружна и друга општествена организација, како и друго правно или физичко лице, ако не ги даде податоците, или даде непотполни или неточни податоци, или ако на кој и да е друг начин го пречи извршувањето на пописот.

За прекршокот од претходниот став ќе се казни со парична казна до 5.000 динари и одговорното лице во стопанска, задружна и друга општествена организација, односно одговорното лице на работа на друго правно лице.

9. Упатства и образци за извршување на овој попис приклучува Сојузниот завод за статистика и евиденција во согласност со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

10. Трошоците на овој попис паѓаат на товар на сојузниот буџет.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 149

7 април 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,

Петко Зековик, с. р. Светозар Вукмановик, с. р.

187.

Врз основа на чл. 8 од Уредбата за угостителските предпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ВИДОВИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ДЕЈНОСТИ

I. Угостителските дејности со кои се занимаат угостителските предпријатија и дуќани се: хотелска, ресторантска, кафеанска, гостилничарска и дејност на бифе.

Хотелската дејност се состои во давање на услуги на сместување.

Ресторантската дејност се состои во давање услуги на исхрана, главно топли јадења, и во точење на сите видови пијачки.

Кафеанската дејност се состои во давање услуги на точење пијачки и во услужување со сите видови слатки, слатки и поедноставни јадења.

Гостилничарската дејност се состои во давање угостителски услуги на исхрана и точење пијачки, и во услуги на сместување во помал обем.

Дејноста на бифе се состои во давање услуги на точење на сите видови пијачки и услуги на исхрана со поедноставни главно студени јадења.

II. Предмет на работењето на угостителско претпријатие и дуќан може да биде една или повеќе угостителски дејности.

III. Според видовите на угостителските дејности, начинот на нивно вршење и степенот на удобството постојат следни видови угостителски претпријатија и дуќани:

1) хотели и ноќевалишта,

2) ресторанти, млечни ресторанти, диетални ресторанти и ресторанти за точење безалкохолни пијачки,

3) гостилници и крчми,

4) кафеани и барови,

5) бифеа.

IV. Со угостителските обичаи се утврдува кои видови угостителски услуги вршат поодделни претпријатија и дуќани од претходната точка и на кој начин.

V. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 3522

31 март 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство.
Хасан Бркиќ, с. р.

188.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија а по исполнување условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА АРХЕОЛОШКОТО ДРУШТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува според поднесените правила оснивањето и работата на Археолошкото друштво на Југославија, со седиште во Белград а со дејност на целата територија на Југославија.

П/З бр. 5291

18 март 1954 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановик, с. р.

189.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), а по прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, Гуверниерот на Народната банка на ФНРЈ распишува

ВТОР КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I. На вториот конкурс се даваат инвестициони заеми само од одделните контингенти утврдени во главата XIX одделот 3) под б) и в) од Сојузниот општествен план за 1954 година, и тоа за следниве цели:

1) за изградба и реконструкција на кланици и лавинаци и за реконструкција на мелници и силоси;

2) за набавка морски и речно-морски бродови.

II. Барањето за добивање инвестиционен заем мора да ги содржи сите податоци пропишани во чл. 20 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството, а се поднесува на образецот на Народната банка на ФНРЈ кој може да се добие кај нејзините филијали.

Заемобарател може да предложи интересна норма и во четвртини или половици процент.

III. Со барањето за заем мора да се поднесе инвестициониот елаборат (инвестициона програма и генерален проект), како и потврда од надлежната ревизиона комисија дека е извршена ревизија на програмата.

Инвестиционата програма мора да биде составена по одредбите од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54).

Генералниот проект мора да ги содржи:

1) сите елементи и податоци од инвестиционата програма, подробно технички и економски разработени и специфицирани,

2) спецификација и претсметка на опремата и монтажата,

3) идеен проект на градежните работи со предмер и претсметка.

Инвестициониот елаборат мора да биде изработен врз базата на сегашните цени.

По исклучок, за подигање ладилници и кланици се поднесува само инвестиционата програма. Оваа програма треба да се изработи врз основа на упатствата за типската опрема што можат да се добијат во Сојузниот завод за стопанско планирање.

IV. Сроковите за исплата со отплатување на заемите добивени на овој конкурс не можат да бидат подолги:

1) за изградба и реконструкција на ладилници, кланици, мелници и силоси — од 10 години,

2) за набавка бродови — од 25 години.

V. Ако износот на бараниот заем преминува 20% од сегашната вредност на основните средства со кои управува заемобарателот, заемот ќе се одобри само со гаранција од народниот одбор на околинјата, градот или градската општина со одделни права на чие подрачје се наоѓа седиштето на заемобарателот.

VI. Барањето за добивање инвестиционен заем се поднесува заедно со инвестициониот елаборат до Народната банка на ФНРЈ — Главната централа — Дирекцијата на фондовите, со тоа што Банката да го прими најдоцна до 10 мај 1954 година. Копијата од барањето, без инвестициониот елаборат, треба да се поднесе во истиот срок до банчината филијала при која заемобарателот има текушта односно жиро сметка.

VII. Во сето друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството.

О. бр. 9

10 април 1954 година

Белград

Гувернер
на Народната банка на ФНРЈ,
Војин Лузина, с. р.

Согласен,
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Сестозар Вукмановиќ, с. р.

190.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), а по прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ распишува

ТРЕТ КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I. На третиот конкурс за давање заеми од Општиот инвестиционен фонд им се даваат на стопан-

ските и задружните организации, на установите со самостојно финансирање и на народните одбори заеми за подигање и за набавка инвестициони селско-стопански објекти.

Како инвестициони селско-стопански објекти за кои на овој конкурс се даваат заеми, се сметаат сите оние објекти што непосредно му служат на селско-стопанското производство (на пр.: трактори и селско-стопански машини, работен и расплоден добиток, овошни градини, мелиорации, стаи за добиток, шути за сместување селско-стопански машини, обични магацини без специјални механички уреди за сместување селско-стопански производи, итн.), како и објекти што служат за преработка и чување селско-стопански производи на инвеститорот (силоси, сушилници, млекари, работилници за преработка овошје, виџби за вино, итн.).

II. Барањето за добивање инвестиционен заем може да се поднесе само за подигање и набавка нови инвестициони објекти, како и за завршување на оние објекти за кои заемобарателот веќе порано не добил заем во полн износ потребен за завршување на објектот.

Барањето за заем за подигање овошни градини, лозја и хмелници може да се поднесе само ако се подигаат тие на површина поголема од два хектара во еден комплекс. По исклучок, барањето за заем за подигање расадници и матичници може да се поднесе ако се подигаат тие и на помала површина.

III. Барањето за добивање заем мора да содржи:

1) целта за која се бара заемот,

2) висина на бараниот заем,

3) интересна норма и срок за отплата што ги предлага заемобарателот.

Заемобарателот може да предложи интересна норма и во четвртини односно половици процент,

4) висина на потребните постојани обртни средства, како и сите други податоци предвидени во образецот на молбата за заем што го издава Народната банка на ФНРЈ.

IV. Со барањето за заем мора да се поднесе инвестициониот елаборат (инвестициона програма и генералниот проект), како и потврда од надлежната ревизиона комисија дека е извршена ревизија на инвестиционата програма.

Инвестиционата програма мора да биде составена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54).

Генералниот проект мора да ги содржи:

1) сите елементи и податоци од инвестиционата програма, подробно технички и економски разработени и специфицирани,

2) спецификација и претсметка на опремата и монтажата,

3) идеен проект на градежните работи со предмер и претсметка.

Инвестициониот елаборат мора да биде изработен врз базата на сегашните цени.

V. По исклучок, ако се бара заем за инвестициони објекти чија поединечна вредност не преминува износ од 2 милиони динари, се поднесува впрестен инвестиционен елаборат кој задолжително содржи:

1) за подигање градежни објекти (со опрема):

а) технички опис на градежниот објект што се подига или довршува и на опремата што се набавува, во кој треба да бидат цитирани: видот на градежниот објект, димензии, капацитетот и материјалот од кој градежниот објект се изработува или довршува, како и видот на опремата што се набавува.

Кај инвестициониот објект што се довршува мораат да бидат цитирани техничките податоци врз основа на кои ќе може да се разграничи она што на објектот е веќе изградено од она што треба уште да се изгради. За таа цел заемобарателот е должен да ја назначи и вредноста на работите извршени досега на објектот расчленети по инвестиционите ела-

менти (градежни работи, опрема со монтажа и друго). Исто така треба да се цитираат средствата од кои се вршела изградбата досега (инвестициониот заем, сопствени средства и во кој износ);

б) градежни скици со груб предмер и прет-сметка,

в) прелиминарна градежната дозвола (кај подигање нови објекти градежната дозвола треба да се поднесе дополнително, по есенцијалното одобрување на заемот, а пред неговото користење),

г) економско образложение;

2) За подигање овошни градини, лозја и хмелници:

а) технички елаборат, одобрен од надлежниот селско-стопански стручњак на околицата, од кој се гледа:

аа) големината на овошната градина, лозјето и хмелникот во хектари,

аб) бројот на садниците на еден хектар,

ав) бонитетот и конфигурацијата на почвата на која се подигаат,

аг) видот и бројот на сортите, и дали видовите и сортите се во рамките на оние што се предвидуваат со реонизацијата,

ад) на каква подлога се подигаат,

ае) од каде се набавува посадочниот материјал,

ае) положба во однос на сообраќајната мрежа што постои, пазарот, итн.,

б) економско образложение од кое се гледа доходот на еден хектар овошна градина, лозје и хмелник во однос на еден хектар култура која досега е одгледувана на таа површина. Ова економско образложение исто така треба да е одобрено од надлежниот селско-стопански стручњак на околицата;

3) За набавка на работен и расплоден добиток:

а) техничка документација потврдена од надлежниот селско-стопански стручњак на околицата, која содржи податоци:

аа) за видот и сојот на добитокот,

аб) од кого се набавува,

ав) за потеклото (само кај расплоден добиток) и за староста на добитокот,

аг) за физичките и производните особини, итн;

б) економска оправданост и ефект на набавката во однос на досегашната состојба (без расплоден добиток или со добитокот што постои со слаб квалитет) потврдена од надлежниот селско-стопански стручњак на околицата;

4) за набавка трактори и сите видови селско-стопански машини и напарави:

а) технички елаборат со назначување:

аа) видот и типот на тракторот, машината односно направата,

аб) од каде се набавува,

ав) нејзината особина — капацитетот и потрошувачката на гориво и мазиво;

б) економскиот ефект што ќе го има заеmobарателот од набавката односно употребата на тракторите, машините односно направите во поглед наголемувањето на приносот, пазарните вишоци, помалите загуби и др., со подробно образложение, со назначување површината на земјиштето што ќе се обработува со овие машини односно напави.

Техничкиот елаборат и економското образложение треба да бидат потврдени од надлежниот селско-стопански стручњак на околицата.

Ако барателот на заемот за изградба на градежни објекти или за набавка трактори, селско-стопански машини и напави, односно за набавка работен и расплоден добиток не е во состојба да ги поднесе податоците од кои би можела да се утврди рентабилноста поединечно за секој инвестиционен објект, должен е на банката да и поднесе анализа на рентабилноста на своето вкупно производство.

VI. Ако износот на бараниот заем преминува 20% од сегашната вредност на основните средства со кои управува заеmobарателот, заемот ќе се одобри само со гаранција од народниот одбор на околицата,

градот или градската општина со одделни права на чие подрачје се наоѓа седиштето на заеmobарателот.

VII. Сроковите за исплата со отплатување на заемите добивени на овој конкурс се следни:

1) за набавка трактори, селско-стопански машини и за набавка расплоден добиток до 5 години

2) за подигање овошни градини, лозја, хмелници и за изградба селско-стопански и прехранбени градежни објекти (со опрема) — — — — — до 30 години

3) за изведба мелiorацион — — — — — до 50 години

VIII. Сроковите за првата отплата на заемите се следни:

1) кај заемите за набавка трактори, селско-стопански машини и за набавка на расплоден и работен добиток — — — — — по 1 година

2) кај заемите за подигање лозја — — — — — по 4 години

3) кај заемите за подигање овошни градини — — — — — по 6 години

4) кај заемите за подигање хмелници — — — — — по 1 година

5) кај заемите за подигање селско-стопански градежи — — — — — по 1 година

6) кај заемите за изградба разводна мрежа за наводнување — — — — — по 3 години

IX. Барањето за добивање инвестиционен заем се поднесува до Народната банка на ФНРЈ — до филијалата при која заеmobарателот има своја текушта односно жиро сметка, со тоа што банката да го прими најдоцна до 8 мај 1954 година.

Барањето се поднесува на образецот од Народната банка на ФНРЈ.

X. Во сето друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството.

О. бр. 10

10 април 1954 година

Белград

Гувернер
на Народната банка на ФНРЈ,
Војин Гузича, с. р.

Согласен:
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

191.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производите спецификацији („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ДРВЕНА АМБАЛАЖА ЗА ОВОШЈЕ И ЗАРЗАВАТ

I. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

1. Мала отворена плитка летварица	JUS D.F1.020
2. Средна отворена плитка летварица	JUS D.F1.021
3. Голема отворена плитка летварица	JUS D.F1.022
4. Затворена плитка летварица	JUS D.F1.023
5. Сложена плитка летварица	JUS D.F1.024
6. Двојна плитка летварица	JUS D.F1.025
7. Летварица за јаболки	JUS D.F1.026
8. Затворена мала летварица за јаболки	JUS D.F1.027
9. Длабока летварица за зарзават	JUS D.F1.028
10. Плитка летварица за зарзават	JUS D.F1.029
11. Странична летварица	JUS D.F1.030
12. Затворен американски сандак	JUS D.F1.031
13. Затворен кабинетски сандак	JUS D.F1.032

14. Рамка за пакување мали отворени плитки летварици JUS D.F1.033
 15. Сандак за суви сливи JUS D.F1.034
 16. Препратки за отворено пакување (ринфуза) JUS D.F1.035
 17. Отворена плитка летварица — Повратна амбалажа JUS D.F1.036
 18. Летварица за јаболки — Повратна амбалажа JUS D.F1.037
 19. Бочва за пулпа и овошје JUS D.F3.020
 20. Бочва за пекмез JUS D.F3.021
- Наведените југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 мај 1954 година.

Од денот на влегувањето во сила на овие стандарди сето ново производство на амбалажа мора да се согласи со тие стандарди.

III. Сета досега произведена амбалажа од дрво може да се употребува до 31 декември 1954 година.

Бр. 877
 10 април 1954 година
 Белград

Претседател
 на Сојузната комисија за
 стандардизација,
 инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

Сојузниот извршен совет, по извршената споредба на текстот од Уредбата за данокот на доход, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 56/53, утврди дека во објавениот текст се поткрале долу наведените грешки и дава следна

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД

1) Во чл. 35 е испуштен ставот 2 кој гласи:

„Со републички прописи може на оние даночни обврзници што ги употребуваат приходите за одржување историски и културни споменици да им се даде дотација во вид на ослободување од плаќање данок на доход од самостојни занимања и имот“.

2) На крај на точ. 5 ст. 1 на чл. 43 испуштен е зборовите што гласат: „и тоа само свој износ што служи како оснот за плаќање придонес за социјално осигурување“.

3) Во чл. 62 точ. 6 треба да гласи: „Доброволните прилози во вид на заештање на кое се плаќа данок на подароци“.

Од Сојузниот извршен совет, 10 април 1954 година, Белград.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство, по извршената споредба на текстот на Упатството за примена на Уредбата за каматите на ненавремено уплатените приходи на буџетот и општествените фондови, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 10/54, со извршниот текст, утврди дека во објавениот текст се поткрале долу цитираните грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА КАМАТИТЕ НА НЕНАВРЕМЕНО УПЛАТЕНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ

Во точ. 4 под 1) место „чл. 2 ст. 2 од Уредбата“ треба да стои: „чл. 3 ст. 2 од Уредбата“.

Во точ. 9 место: „јануари—март 1953“ треба да стои: „јануари—јуни 1953“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство, Белград, 1 април 1954 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 3 од 30 јануари 1954 година објавува:

Одлука за определување аконтација на данокот на доход на селско-стопанските домаќинства за периодот јануари—март 1954 година;

Решение за надокнадата за службени патувања на милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција што се наоѓаат во придружба на авиони.

Во бројот 4 од 6 февруари 1954 година објавува:

Одлука за даночните стопи на данокот на доход за 1954 година;

Одлука за утврдување сировите за распишување избори за работнички совети на претпријатијата на територијата на НР Србија;

Решение за измена и дополнување на Решението на Владата на НРС Бр. 443/52 за оснивање Управа на сипската локомотивска вуча.

Во бројот 5 од 13 февруари 1954 година објавува:

Уредба за Државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет;

Решение за определување стопанските претпријатија што по прописите од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1953 година се сметаат како големи претпријатија;

Решение за оснивање реонски станици за заштита на растенијата;

Во бројот 6 од 20 февруари 1954 година објавува:

Правилник за организација на противпожарните единици и за старешинскиот кадар во доброволното пожарство;

Правилник за униформата и ознаката на чиновите и функциите во доброволното пожарство.

Во бројот 7 од 27 февруари 1954 година објавува:

Одлука за спроведување Уредбата за управување со станбени згради;

Одлука за измена на Одлуката за определување аконтација на данокот на доход на земјоделските домаќинства за периодот јануари—март 1954 година;

Решение за дневницата за милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција што се наоѓаат во потерни одделенија или скопанди заради извршување специјални задачи;

Упатство за измени и дополненија на Упатството за финансирање и финансиското работење на здравствените установи.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 3 од 21 јануари 1954 година објавуваат:

Уредба за оснивање републичка финансиска инспекција;

Одлука за оснивање финансиска инспекција во градските општини;

Одлука за измена на стопите на акумулацијата и општествените фондови;

Одлука за определување вкупниот износ на кирните за поодделни градови и градски општини;

Решение за измена на остатокот на позитивното салдо на разликата на девизните курсеви;

Решение за измена составот на постојаната изборна комисија за избирање на одборниците за градот Сплит и околицата Иванац;

Решение на арбитражните вештаци во НР Хрватска за 1954 година (завршеток);

Решение за распишување дополнителни избори на народните одбори на градските општини: Вараждин, Јабина и Шибеник;

Решение за распишување дополнителни избори на Народниот одбор на општината Пунтисовци;

Решение за распишување дополнителни избори на народните одбори на околиите: Врбовец, Сплит, Шибеник и Прегарац;

Решение за распишување дополнителни избори на Соборот на производителите на Народниот одбор на градот Дубровник.

Во бројот 4 од 28 јануари 1954 година објавуваат:

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за задолжителна туберкулинизација на говедата;

Наредба за Генералниот план за одбрана од поплава за 1954 година и Генералниот план за одбрана од поплава во басенот на Сава, Драва и Дунав и на подрачјето на Далмација и Истра во 1954 година;

Решение за распишување дополнителни избори на Народниот одбор на околицата Нова Градишка;

Решение за распишување дополнителни избори на народните одбори на општините: Маркушица, околица Осиек и Будимци, околица Нашце.

Во бројот 5 од 4 февруари 1954 година објавуваат:

Правилник за работа на Саборот на Народна Република Хрватска;

Решение за распишување дополнителни избори на народните одбори на околиите: Јабина, Пагарац, Сил, Гарањина и Зелена и Народниот одбор на општината доња Зелена;

Решение за распишување дополнителни избори на народните одбори на општините: Варбан и Крваце, околица Сил;

Изправа на Генералниот план за одбрана од поплава за 1954 година.

Во бројот 6 од 6 февруари 1954 година објавуваат:

Правилник за работа на Републичкиот собор на Саборот на Народна Република Хрватска;

Решение за распишување дополнителни избори на изборната околица Шибеник III.

Во бројот 7 од 10 февруари 1954 година објавуваат:

Правилник за работа на Саборот на производителите на Саборот на Народна Република Хрватска;

Одлука за примена на планските инструменти за 1954 година;

Одлука за денешните стопи на данокот на доход за 1953 година;

Одлука за определување аконтацијата на данокот на доход од селското стопанство и данокот на доход од самостојните занемана и имот за периодот јануари—март 1954 година;

Решение за распишување дополнителни избори на Народниот одбор на градската општина на Биоград на море;

Решение за распишување дополнителни избори на народните одбори на општините: Горна Стубица и Ораховица.

Во бројот 8 од 11 февруари 1954 година објавуваат:

Уредба за Државниот секретаријат за работи на општата управа и са буџет;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за оснивање Управа за водостопанство на НРХ;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за оснивање Управа за патништа на НРХ;

Уредба за органите и постапката за расправување односите настанати со узурпација (со заземање) на земјината од општонароден имот;

Одлука за финансирање социјалните установи на подрачјето на НРХ;

Одлука за стопите на данокот на доход за 1954 година;

Решение за определување рокот за распишување редовни избори за работничките совети на претпријатија во 1954 година.

Во бројот 9 од 18 февруари 1954 година објавуваат само одлуки од народните одбори.

Во бројот 10 од 25 февруари 1954 година објавуваат:

Наредба за пренесување на народните одбори правото за издавање одобренија за набавка и употреба на шпирит;

Правилник за риболовот на малата сина риба;

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словенија“ во бројот 3 од 30 јануари 1954 година објавува:

Решение за определување денот на дополнителните избори на пратениците на Републичкиот собор на Народната скупштина на НР Словенија во 81 и 83 изборна единица;

Одлука за примена на планските инструменти за 1954 година;

Одлука за финансирање буџетските издатоци на НР Словенија во првото тримесечје на 1954 година;

Одлука за определувањето и плаќањето на аконтациите на данокот на доход од селското стопанство за првото тримесечје 1954 година;

Одлука за уплатата на позитивното салдо на разликите на девизните курсеви;

Решение за оснивање просоден младински дом во Предлвор кај Крањ;

Решение за оснивање просоден младински дом во Љубљана;

Решение за оснивање Дом за душевно дефектна младина во Дорнава кај Птуј;

Решение за оснивање Завод за рехабилитација на инвалидите во Љубљана.

Во бројот 4 од 4 февруари 1954 година објавува:

Упатство за школување на учениците во учешничките курсеви.

Во бројот 5 од 11 февруари 1954 година објавува:

Правилник за работа на Народната скупштина на НРС;

Правилник за работа на Републичкиот собор на Народната скупштина на НРС;

Правилник за работа на Соборот на производителите на Народната скупштина на НРС.

Во бројот 6 од 18 февруари 1954 година објавува:

Одлука за определување рокот за распишување редовни избори на работничките совети;

Решение за деломична измена на Решението за оснивање Завод за унапредување на домаќинствата во Љубљана.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 2 од 30 јануари 1954 година објавува:

Правилник за работа на Народната скупштина на НРБиХ;

Правилник за работа на Републичкиот собор на Народната скупштина на НРБиХ;

Правилник за работа на Соборот на производителите на Народната скупштина на НРБиХ;

Одлука за наградите и надокнадите на народните пратеници на Народната скупштина на НРБиХ;

Во бројот 3 од 3 февруари 1954 година објавува:

Одлука за избирање судии на Врховниот суд на НРБиХ;

Решение за утврдување срокот за распишување избори за работничките совети на стопанските претпријатија на територијата на НРБиХ;

Решение за оснивање републичка инспекција за пазарштето;

Решение за оснивање републичка финансиска инспекција;

Наредба за почеток на работата на Околинскиот суд во Мопаре;

Решение за назначување директор на железничкото транспортно претпријатие Сараево;

Програма за испити на квалифицираните раб-со-ниди-патари што се здобиле со стручна спрема на практична работа.

Програма за испити на квалифицирани и висококвалифицирани работници што се здобиле со стручна спрема на практична работа во занимањата на прехранбената струка.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 2 од 5 февруари 1954 година објавува:

Решение за штетен ценоник за шумски штети;

Правилник за организацијата и работата на домовите за народно здравје;

Во бројот 3 од 8 февруари 1954 година објавува:

Одлука за избирање судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија;

Упатство за измена на Упатството за спроведување Уредбата за имовинските односи и реорганизација на селанските работни задруги;

Решение за определување стопанските претпријатија што се сметаат како големи (по однос комисиите) за преглед на завршните сметки за 1953 година;

Во бројот 4 од 19 февруари 1954 година објавува:

Одлука за утврдување рокови за распишување избори за работничките совети на стопанските претпријатија;

Тарифа за превоз на патници и багаж во моторниот автобуски сообраќај на територијата на НР Македонија;

Правилник за полагање испит за занетски помешник на лица кои се здобиле со стручна спрема по пат на проучување.

Во бројот 5 од 23 февруари 1954 година објавува:

Правилник за работа на Народното собрание;

Правилник за работа на Републичкиот собор на Народното собрание на НР Македонија;

Правилник за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Македонија;

Препорача за воспоставување и редовно одржување на патниот сообраќај.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 3 од 27 февруари 1954 година објавува:

Одлука за определување срокот за распишување редовни избори за работнички совети на стопанските претпријатија;

Одлука за оснивање заедница на електростопанските претпријатија на НР Црна Гора;

Уредба за оснивање инспекција за пазарштето на НР Црна Гора;

Уредба за организација на шумската служба;

Уредба за оснивање финансиска инспекција на НР Црна Гора;

Правилник за полагање практичен испит на учениците во стопанството на крајот на секоја школска година;

Одлука за распишување дополнителни избори во некои народни одбори.

Во бројот 4 од 10 март 1954 година објавува:

Уредба за државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за организацијата и работата на Вишата педагошка школа во Цетиње;

Одлуки за распишување дополнителни избори во некои народни одбори.

СОДРЖИНА

	Страна
182. Уредба за донесување републички прописи за организацијата на здравствените установи — — — — —	309
183. Уредба за измени на Уредбата за звањата и платите на персоналот во здравствените Установи — — — — —	309
184. Уредба за измена на Уредбата за надворешно-трговското пословање — — — — —	309
185. Одлука за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за проширување капацитетот на летувалиштата и одморалиштата — — — — —	310
186. Одлука за попис на патните моторни возила — — — — —	310
187. Наредба за видовите угостителски дејности — — — — —	311
188. Решение за одобрување оснивањето и работата на Археолошкото друштво на Југославија — — — — —	311
189. Втор конкурс за давање инвестициони зајми од Општиот инвестиционен фонд — — — — —	311
190. Трет конкурс за давање инвестициони зајми од Општиот инвестиционен фонд — — — — —	312
191. Решение за донесување југословенски стандарди за дрвена амбалажа за овошје и зерзават — — — — —	313
Исправка на Уредбата за данокот на доход — — — — —	314
Исправка на Упатството за примена на Уредбата за каматите на ненавремено уплатените приходи на буџетот и општествените фондови — — — — —	314